



Република Северна Македонија
ОПШТИНА ВИНИЦА
Градоначалник
Бр 11-22713

Врз основа на член 28 став 4 од Законот за урбанистичко планирање ("Сл.весник на РСМ" бр. 32/20 год.) Градоначалникот на општина Винаца, објавува

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се организира Јавна презентација и Јавна анкета на Предлог за **Урбанистички план за село Трсино, КО Трсино, Општина Винаца.**

Планскиот опфат на **Урбанистичкиот план за село Трсино, К.О. Трсино, Општина Винаца**, е дефиниран во графичкиот прилог-ажурирана геодетска подлога која е составен дел на оваа Предлог Планска програма и е со вкупна површина од **35.24Ха**.

Површината на планскиот опфат во рамки на опишаните граници изнесува вкупно 35.24 Ха, односно 352443м². Периметарот на планскиот опфат изнесува 3806.88 м'. Површината на уличната мрежа од УП за с.Трсино, К.О.Трсино, Општина Винаца, во рамките на планскиот опфат изнесува 4.27Ха.

За предметниот локалитет при изработка на УП за с.Трсино, КО Трсино, Општина Винаца, како показател се користени одредбите од Условите за планирање на просторот изработени од Агенцијата за планирање на просторот - Скопје, Република Македонија со тех.бр. S03120, согласно кои од Министерството за животна средина и просторно планирање е добиено решение за Услови за планирање на просторот со бр.15-1257/2020, од 25.09.2020.

Предлог –планот ќе биде изложен на:

- Излогот на Интернет клуб на Општина Винаца, ул.Маршал Тито бр.13 и Огласната табла пред Општина Винаца – Бел Камен бр.13 Винаца.
- Времето на излагање на планот ќе трае 30 дена со почеток од 22.07.2022 год. до 22.08.2022 год. Во определениот рок заинтересираните правни и физички лица своите забелешки, предлози и мислења можат да ги донесат на посебни анкетни листови (можат да добијат во Општински центар за услуги при општина Винаца) и во електронска форма преку информацискиот систем е- урбанизам. За повеќе информации сите лица можат да се обратат во Одделението за урбанизам во просториите на Општина Винаца.

Јавната презентација на Предлог планот ќе се одржи на ден 05.08.2022 год со почеток во 13.30 часот во Салата за состаноци на четврти кат во зградата на Општина Винаца.

ОПШТИНА ВИНИЦА

Градоначалник,
Миле Петков

